



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Отгласи по тарифата. — Текущата сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-226, за огласи 1032-Т-221.

Сре

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. X

Редакција: Улица Кралевика бр. 9 — Телефони: Редакција 28-338, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

569.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

Член 1

Во Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53 и 8/54) по членот 56 се додава нов член 56а, кој гласи:

„Додека не се донесат одделни сојузни прописи за радиодифузните станици, радиодифузните станици што вршат јавна служба на емитирање радиодифузна програма ќе ја продолжат работата како установи со самостојно финансирање според одредбите од оваа уредба.

Се овластуваат републичките извршни совети да можат да донесат прописи за отстапувањата од одредбите на оваа уредба во поглед на начинот за формирање и користење фондовите на радиодифузните станици, определување и надлежност на органите за решавање по жалбите против управните акти на директорите на радиодифузните станици и начинот за определување плати на службениците и работниците на радиодифузните станици.

Радиодифузните станици се должни својата организација и работење да ги согласат со одредбите од оваа уредба до 1 јануари 1955 година.“

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за јавните радиодифузни станици и за радиодифузијата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/52), освен одредбите на чл. 18, 19, 20, 21 и 22 од таа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 463
10 ноември 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

570.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Член 1

Во Уредбата за оснивање претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), во чл. 10 ст. 1 точ. 4 се бришат зборовите: „ж) радиодифузија“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 462
10 ноември 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

571.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа за приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54) Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Член 1

Во чл. 56 од Уредбата за угостителските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54) се вршат следни измени и дополненија:

1) По ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат:

„Основните средства им ги обезбедува на претпријатијата и дуканите од ст. 1 Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.

Сојузниот извршен совет може на претпријатијата и дуканите од ст. 1 да им дава гаранција по краткорочните кредити.“

2) Досегашниот став 3 станува став 5, со тоа што на крајот на првата реченица се брише точката и се додаваат зборови „или на воени установи“.

3) Досегашниот став 5 кој станува став 7, се менува и гласи:

„Контролата на извршувањето на прописите и мерките од страна на угостителските претпријатија и дуќани од ст. 1 ја вршат надлежните инспекции на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 461
10 ноември 1954 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

572.

Врз основа на ставот 5 одделот 4 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ПО КОЈ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ОД ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ГРАНКИ МОЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СВОИТЕ АМОРТИЗАЦИОНИ ФОНДОВИ

1. Во Одлуката за начинот по кој претпријатијата од определени стопански гранки можат да ги користат своите амортизациони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/54) се врши следно дополнење:

Во точ. 1 во четвртиот и петтиот ред по зборовите „претпријатијата за производство на шеќер“ се става запирка и се додаваат зборовите:

„комуналните претпријатија на водовод и канализација, мелничките претпријатија, каделарите и претпријатијата на јавниот патен сообраќај“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 441
9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

573.

Врз основа на чл. 27 од Законот за таксите Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ КУКНИТЕ СОВЕТИ И СТАНБЕНИТЕ УПРАВИ ОД ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ

1. Кукните совети и станбените управи се ослободуваат од плаќање на сите такси.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 459
9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

574.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЗВАНИЧНИ КУРСЕВИ НА ДЕВИЗИТЕ И ВАЛУТИТЕ

I. Званичните курсеви на девизите ги објавува Народната банка на ФНРЈ врз основа на званичниот паритет на динарот, а по претходна согласност од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.

II. Се овластува Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ, по исклучок од одредбата на точ. 1 од оваа одлука, да ги објавува без претходна согласност од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет званичните курсеви врз основа на званичниот паритет на динарот во следниве случаи:

1. ако земјата што го изменила паритетот на својата валута е членка на Меѓународниот монетарен фонд кој се согласил со оваа измена;

2. ако врз основа на званичните курсеви на девизите што постојат се утврдуваат само курсевите на валутите;

3. ако врз основа на званичните курсеви на девизите што постојат се определуваат одделните куповни и продажни курсеви на Народната банка на ФНРЈ.

III. Курсевите на девизите што ги применуваат Југословенските државни железници во стоковниот и патничкиот промет со странство ги утврдува Народната банка на ФНРЈ по предлог од Генералната дирекција на Југословенските државни железници.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 443
9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

575.

Врз основа на чл. 1 од Законот за ковање ситни пари на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 81/46) и чл. 10 и 17 точ. 2 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ КОВАНИ ПАРИ ОД 20 И 10 ДИНАРИ

I. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да издаде нови ковани пари од 20 и 10 динари од алуминиум, кои ќе имаат следни тежини и димензии, и тоа:

парчето од 20 динари — 3,11 грама, а во пречник 29,55 мм, и

парчето од 10 динари — 2,30 грама, а во пречник 27,1 мм.

II. Легурата на новите ковани пари се состои од алуминиум со најмалу 99% чистота, а остатокот до 1% можат да го сочинуваат состојни од други метали.

Позволено е отстапување од тежината кај секое поодделно парче до 5% над или под тежината означена во точ. I.

III. Изгледот на новите ковани пари е следен:

1. од лице: во среде е државниот грб, а околу грбот називот „Федеративна Народна Република Југославија“;

2. од опачина: на парчето од 20 динари — машка глава со мотив од индустријата, а на парчето од 10 динари — женска глава со мотив од земјоделството, — со ознака на вредноста (20 односно 10 динари) и годината на изданието (1953);

3. на работ од лицето — низа точкици, а по ободот релки.

Текстот на овие пари напишан е на лицето со кирилица, а на опачината со латиница — на парчето од 20 динари, односно на лицето со латиница, а на опачината со кирилица — на парчето од 10 динари.

IV. Народната банка на ФНРЈ ќе определи, според потребите на оптекот, до кој износ ќе се исковаат новите ковани пари и во кои парчиња.

V. Трошоците на изработката на новите ковани пари паѓаат на товар на Народната банка на ФНРЈ.

VI. Откога ќе се исковаат потребните количини Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ ќе донесе решение за пуштање во оптек на новите ковани пари од 20 и 10 динари, а дополнително и решение за повлекување од оптек на парите што важат од 20 и 10 динари на ДФЈ.

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 453

9 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател

Едвард Кардељ, с. р.

576.

Врз основа на одделот 1 од главата XII на Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска со чл. 5 ст. 2 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИНТЕРЕСОТ ШТО БАНКИТЕ ГО ПЛАЌААТ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ВЛОЖУВАЧИ

I. Банките плаќаат интерес по норма од 3% годишно, и тоа:

1. на побарувањата на установите со самостојно финансирање по жиро сметките, текуштите сметки на издвоените средства и сметковните книшки. Овој интерес банките не им го плаќаат на установите со самостојно финансирање што на кредитот плаќаат интерес до 4% годишно;

2. на средствата на општествените организации и верските заедници, вклучувајќи ги тука и црквите и манастирите, како и на средствата на завештанијата, легатите и другите приватни фондови;

3. на средствата на Фондовите на казнено-поправителните установи.

II. На средствата на премиските резерви на Државниот осигурителен завод од осигурувањето на животот, Народната банка на ФНРЈ плаќа интерес по норма од 5% годишно. На сите други средства на Државниот осигурителен завод банките плаќаат интерес по норма од 3% годишно.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година, освен за установите со самостојно финансирање на кои ќе се применува од 1 април 1954 година.

Р. п. бр. 442

9 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

577.

Врз основа на чл. 5 ст. 1 од Законот за важењето на Уставот, законите и другите сојузни правни прописи на територијата на којашто со Меѓународната спогодба е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија, во врска со чл. 2 од Уредбата за оснивање управи на поморските области („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/52), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА УПРАВАТА НА ПОМОРСКАТА ОБЛАСТ НА СЕВЕРНИОТ ЈАДРАН

1. Територијалната надлежност на Управата на поморската област на Северниот Јадран, со седиште во Риека, се проширува на подрачјето на брегот и крајбрежното море што му припаѓа на подрачјето на коешто со Решението од Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 411 од 7 октомври 1954 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/54), е проширена цивилната управа на Федеративна Народна Република Југославија.

2. Подрачјето на лучката капетанија со седиште во Пиран, го опфаќа подрачјето на брегот и крајбрежното море што му припаѓа на подрачјето споменато во претходната точка.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 26 октомври 1954 година.

Р. п. бр. 457

9 ноември 1954 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

578.

Врз основа на одделот 1 од главата XII, а во врска со одделот 1 од главата V на Сојузниот општествен план за 1954 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА УВЕЗЕНИОТ РАСПЛОДЕН ДОБИТОК ОД ФРАНЦУСКИОТ ДЕЛ НА ТРИПАРТИТНАТА ПОМОШ

I. На земјоделските имоти, земјоделските установи, земјоделските задруги, како и на задружните економии, кога купуваат расплоден добиток од

францускиот дел на трипартитната помош за одгледување им се одобрува следен попуст за поодделни видови добиток, сметајќи во процент од продажната цена на увозните претпријатија, и тоа:

- | | |
|---|-----|
| 1. за расплодни овци и овни | 65% |
| 2. за расплодни пастуви од раси: арапска, англо-арапска, англо-норманска и арденска односно бретонска | 65% |
| 3. за расплодни пастуви: француски каскачи | 75% |
| 4. за расплодни пастуви: полнокрвни англиски | 80% |

II. Регресот во висината на попустот според оваа одлука ќе го реализираат претпријатијата: „Биље“ Експорт-Импорт, Белград, и „Војводина Кооп“ Експорт-Импорт, Нови Сад, ако увезениот добиток им го продаваат на земјоделските организации од точ. I на оваа одлука.

III. Се овластува сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство да донесува по потреба поблиски прописи за спроведувањето на оваа одлука.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 454
9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

579.

Врз основа на чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ВАЃАЊЕ ОД КРАЈБРЕЖНОТО МОРЕ НА ФНРЈ ПОТОНАТИ ПРЕДМЕТИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА СОПСТВЕНОСТ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕН ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕТО

1. Потонати пловни објекти, нивни делови, предмети на бродска опрема и товар (во натамошниот текст: потонати предмети) што се општествена сопственост а немаат орган на управувањето, можат да се ваѓаат од морето само со добивено одделно одобрение.

Одобрението за ваѓање потонати предмети можат да го добијат само претпријатијата чијшто предмет на работењето е спасување и ваѓање предмети потонати во морето.

Одобрението го издава управата на поморската област надлежна според местото каде што лежи потонатиот предмет, со претходна согласност од Командата на Југословенската воена морнарица, и тоа одделно за секој поодделен случај на ваѓање.

2. Издавањето на одобрението за ваѓање управата на поморската област може да го обуслови со преземање обврска од страна на претпријатието дека ќе уплати определен износ во Општиот инвестиционен фонд.

3. Ако за ваѓање ист потонат предмет се пријавиле две или повеќе претпријатија, или ако предлогот за ваѓање го дал државен орган, одобрението се дава врз основа на претходно спроведено јавно наддавање (лицитација).

Јавното наддавање го распишува надлежната управа на поморската област.

Правото да учествуваат на јавното наддавање го имаат само претпријатијата од точ. 1.

Во решението за определување јавно наддавање се определуваат општите и техничките услови на наддавањето. Со општите услови особено се предвидува: дали потонатиот предмет ќе се ваѓа во состојбата што постои или со претходно подводно сечење, дали претпријатието што ќе добие одобрение за ваѓање на потонатиот предмет ќе биде обврзано да уплати определен износ во Општиот инвестиционен фонд, како и рокот во кој мора да биде завршено ваѓањето.

Правото за ваѓање потонат предмет врз основа на спроведеното јавно наддавање му се дава на најповолниот понудувач т. е. на она претпријатије кое што порентабилно и во покусок рок ќе може да го извади потонатиот предмет и кое дава поголем износ за уплата во Општиот инвестиционен фонд.

Јавното наддавање се врши по постапката што ја пропишува Директорот на Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со сојузниот Државен секретар за работи на народното стопанство.

4. Одобрението за ваѓање потонат предмет се бара со молба.

Молбата треба да содржи: барање на претпријатието да му се одобри да ваѓа потонат предмет во состојбата што постои, или со претходно подводно сечење; податоци за идентификација на потонатиот предмет; податоци за местото и датумот на тонењето, за положбата на местото во крајбрежното море на ФНРЈ на кое лежи потонатиот предмет, за техничките средства и за стручниот персонал што ќе го употреби претпријатието за да го изврши предопределеното ваѓање.

Кон молбата треба да се приложи: извод од регистарот на стопанските организации за предметот на работењето на претпријатието, доказ дека потонатиот предмет е во општествена сопственост и дека нема орган на управувањето, како и претсметка на трошоците на ваѓањето со доказ дека претпријатието има расположливи финансиски средства за извршување на намераваното ваѓање.

5. Управата на поморската област ќе му издаде одобрение за ваѓање на потонат предмет на претпријатието што ќе побара одобрение, ако нема друг молител, или ако не е распишано јавно наддавање. Управата ќе издаде одобрение само ако утврди дека претпријатието, со обзир на техничките средства и квалификациите на персоналот со кои намерава да го ваѓа од морето потонатиот предмет, е во можност да го изврши ваѓањето на определен начин.

6. Во решението со кое се дава одобрението за ваѓање потонат предмет управата на поморската област ќе определи дали потонатиот предмет ќе се ваѓа во состојбата што постои или тој претходно ќе се сече под вода, и ќе пропише технички услови на ваѓањето, рок во кој работите на ваѓањето ќе започнат и ќе се завршат, дали ќе се полага гаранција дека работите ќе се завршат во определениот рок и во согласност со условите од одобрението за ваѓање, како и мерките што е потребно да се преземат за да се обезбеди сигурноста на пловниот пат, ако се врши ваѓањето на него.

Претходно потребно сечење на потонатиот предмет може да се одобри само ако стручната комисија формирана од управата на поморската област определила таков начин на ваѓање и ако за таков начин на ваѓање дала согласност Командата на Југословенската воена морнарица.

Во решението со кое се дава одобрението за ваѓање на потонатиот предмет може да се постави

како услов дека извадениот предмет мора да и' се продаде на Командата на Југословенската воена морнарица.

7. Пред да се започнат работите за ваѓање на потснатиот предмет претпријатието кому што е издадено одобрението за ваѓање, должно е да и' го пријави на лучката капетанија на чие подрачје се наоѓа потонатиот предмет денот на почетокот на ваѓањето.

Пријавата мора да содржи и опис на потонатиот предмет и означување на местото во крајбрежното море на ФНРЈ на кое лежи потонатиот предмет. Кон пријавата мора да биде приложено решението за одобрување за ваѓање на потонатиот предмет.

8. Лучката капетанија на чие подрачје се вршат работите за ваѓање на потонатиот предмет, надгледува дали се вршат работите во согласност со решението за одобрување да се ваѓа потонат предмет. Ако утврди дека овие работи не се вршат во согласност со решението за одобрување за ваѓање, ќе му нареди на претпријатието да ја согласи својата работа во определениот срок со условите од одобрението. Ако претпријатието во определениот срок не постави по тоа лучката капетанија ќе нареди започнатите работи времено да се запрат и за тоа ќе ја извести управата на поморската област. Управата на поморската област во натамошен срок од три дена ќе донесе решение за тоа дали работите можат да се продолжат.

9. Против решението на управата на поморската област во точ. 5 и 8 на оваа одлука претпријатието може, преку управата на поморската област, да изјави жалба до Управата за поморство и речен сообраќај во рок од 15 дена по приемот на решението.

10. Претпријатието кое врз основа на решението за одобрување за ваѓањето ќе извади потонат предмет од крајбрежното море на ФНРЈ се здобива на него со правото на управување.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 455

9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Белько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

580.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, а заради спроведување Уредбата за сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/50), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАВАЊЕ ПАТНИ БЕЛЕЗИ НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА

1. За да се одвива правилно сообраќајот на јавните патишта и олесни меѓународниот сообраќај на нив и за да се осигура безбедноста на овие патишта, на нив мора да се истакнат патни белези утврдени со меѓународните спогодби.

2. На јавните патишта треба видно да се истакнат белезите:

- што предупредуваат на опасност,
- што укажуваат на ограничења, забрани или обврски при користењето на патот,
- известувања (патокази, имиња на места, ознаки на километражата, ознаки за распознавање на патиштата и сл.).

3. За поставање и одржување на патните белези на јавните патишта од I и II ред должни се да се грижат републичките управи за патишта, а на другите патишта и на улиците во населените места — надлежните одбори на околиците (градовите) и општините.

4. Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи ќе донесе прописи за формата, димензиите и поставањето на патните белези, согласно меѓународните спогодби за патните белези.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 456

9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Белько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

581.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 6 и чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА УПРАВАТА ЗА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАЌАЈ ДА ДОНЕСЕ ПРАВИЛНИК ЗА ОДБЕГНУВАЊЕ СУДИРАЊАТА НА МОРЕ

1. Се овластува директорот на Управата за поморство и речен сообраќај да донесе, во согласност со Државниот секретар за работи на народната одбрана, правилник за одбегнување судирањата на море, и со тој правилник да може, во согласност со законот, да пропише казни по прекршоците и административните казни за тие прекршоци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 438

9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Белько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

582.

Врз основа на чл. 56, а во врска со чл. 53 ст. 2 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ ОД ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА

1. Угостителските претпријатија и дуќани, што се основани врз основа на одредбата на чл. 56 ст. 1 од Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани,

кани, се ослободуваат од обврските спрема општествената заедница, ако угостителските услуги им ги вршат исклучиво на слушателите и на лицата на работа во воените школи и училишта.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Р. п. бр. 440
9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

588.

Врз основа на чл. 2, 10 и 37 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕХНИЧКА И НАУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1) Центарот за техничка и научна документација, основан со Решението на Владата на ФНРЈ IV бр. 3364 од 30 октомври 1952 година како претсметковна установа со самостојно финансирање, продолжува со работа како установа со самостојно финансирање под име: Југословенски центар за техничка и научна документација (во натамошниот текст: Центар).

Седиштето на Центарот е во Белград.

2) Центарот има за задача:

а) да ја приспособува, средува, обработува и шири техничката, научната и економската документација;

б) на заинтересираните лица и организации да им дава информации за документацијата што постои од областа на техниката, науката и економијата и да издава стручни публикации од областа на документацијата;

в) да дава иницијатива и да го помага организирањето и развојот на службата на документација во претпријатијата и установите и нивното вклучување и поврзување во единствена мрежа на југословенската служба за техничка и научна документација;

г) да ја претставува службата на Југословенската документација пред меѓународните организации.

3) Имотот со кој управува Центарот се состои од графички машини и апарати и инвентар.

4) Со Центарот управува директор, кој го назначува Сојузниот извршен совет.

5) Центарот може да формира следни фондови со кои располага слободно:

а) фонд за наградување на работниците и службениците;

б) фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки.

6) Платите на службениците на Центарот се определуваат според Основната уредба за звањата и платите на службениците на државните органи односно според Уредбата за звањата и платите на службениците во просветно-научната служба, а платите на работниците според Уредбата за платите на работниците на работа во државните надлештва и установи.

7) Надзорот над работата на Центарот го врши Сојузниот извршен совет.

8) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 459
9 ноември 1954 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

584.

Врз основа на точ. 3 од Решението за книжење вредноста на основните средства проценети по Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/53) пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ВТОРОТО ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА КНИЖЕЊЕ ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ПРОЦЕНЕТИ ПО УПАТСТВОТО ЗА ПРОЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ВО СТОПАНСТВОТО

1) Во Упатството за примена на Решението за книжење вредноста на основните средства проценети по Упатството за проценка на основните средства во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/53 и 39/54), на крај на точ. 1 под б), по зборовите: „како и на вредноста на земјоделските машини и орудија (422—429);“ се брише точката и запирката, се става запирка и се додава:

„и на вредноста на дотраените основни средства што како такви се проценети со 5% од набавната цена на таквите предмети;“.

2) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1954 година.

Бр. 9735
16 октомври 1954 година
Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Хасан Бркиќ, с. р.

585.

Врз основа на чл. 10 ст. 2 од Уредбата за поморските книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА НАДЛЕЖНОСТ НА ЛУЧКИТЕ КАПЕТАНИИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОМОРСКИ КНИШКИ

1. Во Наредбата за територијалната надлежност на лучките капетаниии за издавање поморски книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54) пред досегашната точка 1 се внесува нова точка 1 која гласи:

„Лучката капетанија, Пиран — на молителите од подрачјето на Лучката капетанија Пиран и народните одбори на околиите Копар и Бује, како и од територијата на НР Словенија“.

Досегашната точка 1 станува точка 2, а нумерацијата на другите точки се нагледува за еден.

Во досегашната точка 3 место зборовите „како и од териториите на НР Словенија и НР Хрватска“ треба да стои: „како и од територијата на НР Хрватска.“

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ“.

Бр. 4332

3 ноември 1954 година
Белград

Го застапува Директорот
на Управата за поморство и
речен сообраќај.

Горѓе Доклестик, с. р.

По извршената споредба со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за овластување народните одбори на околиите (градовите) да можат да ги наголемат износите на пресметковните плати за рудниците на јаглен („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/54) се поткрала долу наведената грешка, и се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ (ГРАДОВИТЕ) ДА МОЖАТ ДА ГИ НАГОЛЕМАТ ИЗНОСИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ПЛАТИ ЗА РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН

Во точ. II во последниот ред место зборовите: „од 1 јануари 1954 година“ треба да стои: „од 1 октомври 1954 година“.

Од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, 29 октомври 1954 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 18—19 од 11 октомври 1954 година објавува:

Одлука за одделните додатоци на учителите, наставниците на специјалните школи и воспитачите во претшколските и школските установи за работа со повеќе одделенија односно со повеќе групи деца;

Одлука за определување функциите што повлекуваат функционален додаток, за распоредот на функциите во функционални разреди и за определување висината на функционалните додатоци во просветно-научната служба;

Одлука за установување одделни додатоци на наставниот и воспитниот персонал во местата во коишто условите за живот и работа се особено тешки;

Упатство за правото на наставниот и воспитниот персонал на село на бесплатен стан и огрев.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“, во бројот 52 од 19 октомври 1954 година објавува:

Одлука за утврдување контингентите на огревно дрво за производителите на територијата на НР Србија за 1954 година;

Во бројот 53 од 30 октомври 1954 година објавува:

Одлука за прогласување на Законот за измени и дополненија на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и за органите на власта на НР Србија;

Одлука за избивање претседател, судии и по-времени судии на Вишиот стопански суд во Белград.

Во бројот 54 од 2 ноември 1954 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Општествениот план на НР Србија за 1954 година;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за одобрување на претсметката на приходите и расходите на Инвестициониот фонд на НР Србија за 1954 година;

Решение за определување установите што вршат испитувања на здравствената состојба на квалитетот на семенската стока.

Во бројот 55 од 4 ноември 1954 година објавува:

Одлука за одобрување завршната сметка на фондот на Заводот за социјално осигурување на НР Србија за 1953 година;

Одлука за одобрување претсметка на фондот на Заводот за социјално осигурување на НР Србија за 1954 година.

Во бројот 56 од 6 ноември 1954 година објавува:

Закон за престанок на работата на Покраинската државна арбитража и за оснивање Виши стопански суд во Нови Сад;

Одлука за утврдување бројот на членовите на Универзитетскиот совет и факултетските совети на Универзитетот во Белград што ги избира Народната скупштина на НР Србија и за изборот на тие членови;

Одлука за плаќање хонорарната настава на вишите педагошки школи;

Одлука за плаќање хонорарната настава на факултетите на Универзитетот;

Одлука за правото на наставниот и воспитниот персонал на бесплатен стан и огрев;

Одлука за додатоците за одделните услови на работата на наставниот и воспитниот персонал во установите за специјално воспитување;

Исправка на Решението за оснивање Станица за практична настава и опити на Ветеринарниот факултет на Универзитетот во Белград како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 57 од 9 ноември 1954 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на НР Србија (Републичкиот буџет) за 1954 година;

Закон за овластувања на покраинскиот орган на управата во областа на судската управа и за односите на републичкиот и покраинскиот орган на управата за правосудни работи.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 50 од 29 октомври 1954 година немаат службен дел.

Во бројот 51 од 5 ноември 1954 година објавуваат:

Одлука на Занаетчиската комора за Установата за давање социјална помош на приватни занаетчии.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 42 од 28 октомври 1954 година објавува:

Одлука за задолжително погонско приготвување на електраните;

Решение за Заводот за унапредување на домаќинствата во Љубљана како установа со самостојно финансирање;

Решение за продолжување работењето на Радио Љубљана како установа со самостојно финансирање;

Решение за продолжување рокот за пријава од точ. 4 од Упатството за исплата на признаниците на Словенската народна помош, на обврзниците на Главната команда на словенските партизански чети и контролните окупациски банкноти за давање во готово, што биле исплатувани како предем во текот на Народноослободителната војна.

Во бројот 43 од 4 ноември 1954 година објавува:

Закон за проширување важноста на Уставот, законите и другите правни прописи на НР Словенија на копарското подрачје;

Закон за измени и дополненија на Законот за Општествениот план на НР Словенија за 1954 година;

Одлука за престанок на работата на Окружниот суд во Копар и за определување месната надлежност на Окружниот суд во Горица и околиските судови во Копар и Пиран;

Одлука за оснивање Окружен стопански суд во Копар и за определување неговата месна надлежност;

Одлука за изборите на претставниците на универзитетските и факултетските соработници како и студентите за органите на Универзитетот во Љубљана и неговите факултети;

Одлука за избирање членовите што ги избира Народната скупштина за универзитетскиот совет и факултетските совети на Универзитетот во Љубљана;

Одлука за оснивање комисија при Советот за просвета и култура на НРС по прашањата за назначување, разрешување и преместување на наставниот персонал;

Решение за претворање на Градежниот техникум во Љубљана во Градежна средна школа во Љубљана;

Решение за прогласување Институтот за турбински машини на Словенската академија на знањата и уметноста како установа со самостојно финансирање;

Решение за прогласување Хемискиот институт „Борис Кидрич“ на Словенската академија на знањата и уметноста како установа со самостојно финансирање.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 33 од 23 октомври 1954 година објавува:

Одлука за уважување оставката на пратеничкиот мандат и за определување дополнителни избори за народен пратеник;

Одлука за престанок на пратеничкиот мандат и за определување дополнителни избори за народни пратеници;

Одлука за оснивање Републичка болница за душевно болни Јасеново — Титовелешка околица.

СОДРЖИНА:

	Страна
569. Уредба за дополние на Основната уредба за установите со самостојно финансирање — — — — —	665
570. Уредба за измена на Уредбата за оснивање претпријатија и дуќани — — — — —	665
571. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за угостителските претпријатија и дуќани — — — — —	665
572. Одлука за дополние на Одлуката за начинот по кој претпријатијата од определени стопански гранки можат да ги користат своите амортизациони фондови — — — — —	666
573. Одлука за ослободување куќните совети и станбените управи од плаќање такси — — — — —	666
574. Одлука за објавување званични курсеви на девизите и валутите — — — — —	666
575. Одлука за издавање нови ковани пари од 20 и 10 динари — — — — —	666
576. Одлука за интересот што банките го плаќаат на средствата на определени категории вложувачи — — — — —	667
577. Одлука за проширување територијалната надлежност на Управата на поморската област на Северниот Јадран — — — — —	667
578. Одлука за давање надоместување (регрес) при продажбата на увезениот расплоден добиток од францускиот дел на трипартитната помош — — — — —	667
579. Одлука за давање одобрение за ваѓање од крајбрежното море на ФНРЈ потонати предмети на општествената сопственост без определен орган на управувањето — — — — —	668
580. Одлука за поставање патни белези на јавните патишта — — — — —	633
581. Одлука за овластување директорот на Управата за поморство и речен сообраќај да донесе правилник за одбегнување судирањата на море — — — — —	639
582. Одлука за ослободување угостителските претпријатија и дуќани од обврските спрема општествената заедница — — — — —	669
583. Решение за Југословенскиот центар за техничка и научна документација како установа со самостојно финансирање — — — — —	670
584. Упатство за второто дополние на Упатството за примена на Решението за книжење вредноста на основните средства проценети по Упатството за проценка на основните средства во стопанството — — — — —	670
585. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за територијалната надлежност на лучките капетани за издавање поморски книшки — — — — —	670
Исправка на Решението за овластување народните одбори на околиите (градовите) да можат да ги наголемат износите на пресметковните плати за рудниците на јаглен — — — — —	671